



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како имател на информации, врз основа на член 20 став 1 алинеи 1 и 15<sup>1</sup>, од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18, 27/19, бр.154/19, 42/20), и член 43 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 248/18), а согласно член 20 став 1 и член 21 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19) и член 88 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15), постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер, заведено под наш арх. бр.12-3430/1 од 11.09.2020 година, поднесено од барателот на информација Центар за економски анализи

на ден 23.09.2020 година донесе:

### РЕШЕНИЕ

**1. ПОЗИТИВНО СЕ ОДГОВАРА** на Барањето за пристап до информации од јавен карактер, заведено под наш арх. бр.12-3430/1 од 11.09.2020 година, од барателот на информација Центар за економски анализи, со кое се бараат следните информации од јавен карактер, односно одговори на следните прашања:

„Како буџетски корисник од прв ред, за буџетска 2020 година, а како резултат на Ковид-19 ефектите дали:

1) Според член 11 од Законот за буџетите, а во рамки на централниот буџет се планирани средства за непредвидени случаи како постојана и тековна резерва, во текот на 2020 година до сега дали сте ја искористиле можноста за користење на овие средства и тоа:

Дали сте барале и користеле од постојаната буџетска резерва и во која висина (пресек до најнов достапен со наведување на датум 31.08/2020)?

Дали истите се зголемиле со прераспределба, за вас како буџетски корисник, ако да во која висина?

Дали сте барале и користеле од тековната буџетска резерва и во која висина (пресек до најнов достапен со наведување на датум 31/08/2020)?;

2) Дали како резултат на пандемијата со Ковид-19 како буџетски корисник од прв ред, сте вршеле јавни набавки со постапки кои се надвор од „вообичаените“ постапки за јавни набавки (поради вонредни ситуации, епидемии, итност и сл.)? Ако да ве молиме наведете за што, и во која висина? Каква постапка е користена?;

3) Дали сте користеле други механизми за распределба и трошење на буџетски средства во услови на вонредни и непредвидени ситуации како резултат на Ковид-19. Ако да, ве молиме навете кои?”

**2. СЕ ОВОЗМОЖУВА ЦЕЛОСЕН ПРИСТАП** до бараната информација од јавен карактер, односно следните податоци и одговори, и тоа:

1). Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е независно регулаторно тело, кое работи согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и истата не е корисник на буџетски средства за санирање на последиците од Ковид -19.

<sup>1</sup> Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.248/18)

Бр. 12-3430/1

Скопје 23.09.2020г.



Агенција за аудио и  
аудиовизуелни  
медиумски услуги

ул. Македонија  
бр.38  
1000 Скопје



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

2) Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како резултат на пандемијата со Ковид-19, нема вршено јавни набавки со постапки кои се надвор од "вообичаените" постапки за јавни набавки (поради вонредни ситуации, епидемии, итност и сл.).

3) Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги нема користено други механизми за распределба и трошење на буџетски средства во услови на вонредни и непредвидени ситуации како резултат на Ковид-19.

### Образложение

До Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како имател на информации, од барателот на информација Центар за економски анализ поднесено е Барање за пристап до информации од јавен карактер, заведено под наш арх. бр.12-3430/1 од 11.09.2020 година, со кое се бараат информации од јавен карактер кои се наведени во точка 1 на диспозитивот на ова Решение.

По извршениот увид во доставеното Барање, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, утврди дека располага со бараните информации од јавен карактер и дека не постојат законски причини за нивна недостапност, поради што се овозможи целосен пристап до бараните информации, кои се наведени во точка 2 на диспозитивот на ова Решение.

Во врска со напред наведеното, врз основа на член 20 став 1 алинеи 1 и 15 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18, 27/19, бр.154/19, 42/20) и член 43 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 248/18), а согласно член 20 став 1, член 21 и член 27 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.101/19) и член 88 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15), се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Службено лице за посредување со информации

Цветанка Митревска



**Правна поука:** Против ова решение барателот на информација може да поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.

#### Доставено до:

- Подносителот на барањето за пристап до информации од јавен карактер,
- Службено лице за посредување со информации на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
- Архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.